

Државната комисија за жалби по јавни набавки, врз основа на член 130 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019), одлучувајќи по жалбата на жалителот „АГЕНЦИЈА ШПАТА“ ДООЕЛ Скопје, изјавена против Огласот за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр.15526/2020 за набавка на услуги - Избор на Агенција за обезбедување на имот и лица на договорниот орган Национален конзерваторски центар, врз основа на член 160 став (1) точка 2 и став (2), (3), (4) и (5) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019), на 69-та Седница одржана на ден 29.12.2020 година донесе:

РЕШЕНИЕ

1. Жалбата на жалителот – „АГЕНЦИЈА ШПАТА“ ДООЕЛ Скопје, изјавена против Огласот за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр.15526/2020 за набавка на услуги - Избор на Агенција за обезбедување на имот и лица на договорниот орган Национален конзерваторски центар, **СЕ ОТФРЛА ПОРАДИ НЕНАВРЕМЕНОСТ.**

2. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечно по извршената достава.**

Образложение

Договорниот орган Национален конзерваторски центар спровел набавка со поедноставена отворена постапка бр.15526/2020 за набавка на услуги - Избор на Агенција за обезбедување на имот и лица и донел Одлука за поништување на постапката бр.05-302/9 од 13.11.2020 година.

Незадоволен од донесената Одлука за избор на најповолна понуда, жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки изјави економскиот оператор „2 СС“ ДООЕЛ Кичево.

Постапувајќи по жалбата, на 64-та седница одржана на ден 03.12.2020 година, Државната комисија за жалби по јавни набавки донесе Решение бр.09-1052/5, со кое ја укина Одлуката за поништување на постапката бр.05-302/9 од 13.11.2020 година, донесена по Огласот за јавна набавка со поедноставена

отворена постапка бр.15526/2020 за набавка на услуги – избор на агенција за обезбедување на имот и лица на договорниот орган Национален конзерваторски центар и предметот се врати на повторно постапување и одлучување на договорниот орган. Договорниот орган врз основа на решението извршил повторна евалуација и спровел електронска аукција.

Незадоволен од Огласот за јавна набавка, односно од содржината на тендерската документација, жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки поднесе економскиот оператор „АГЕНЦИЈА ШПАТА“ ДООЕЛ Скопје.

Постапувајќи по изјавената жалба, Државната комисија за жалби по јавни набавки изврши увид во досието на постапката на Електронскиот систем за јавни набавки и врз основа на член 160 став (1) точка 2 и став (2), (3), (4) и (5) од Законот за јавните набавки најде:

Жалбата е дозволена и изјавена од овластен подносител.

Жалбата е ненавремена.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја жалбата, утврди дека истата е ненавремена.

Имено, Државната комисија од извршениот увид во досието од спроведената постапка на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки, утврди дека огласот за конкретната постапка бил објавен на 21.10.2020 година и постапката е спроведена согласно Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2019). Од причина што целокупната постапка се водела преку ЕСЈН на Бирото за јавни набавки, рокот за вложување на жалбата против огласот и тендерската документација почнал да тече од објавувањето на огласот.

Видно од досието на спроведената постапка и системот за е-жалба, жалителот ја изјавил жалбата во електронска форма согласно член 142 став 1 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2019) на ЕСЈН на 17.12.2020 година.

Со оглед на фактот што договорниот орган спровел Оглас за доделување на договор за јавна набавка со поедноставена отворена постапка, рокот за изјавување на жалба согласно член 143 став (1) точка 1 од Законот за јавните набавки е пет дена и истиот истекол на 26.10.2020 година (понеделник). Имајќи

го предвид горенаведеното, Државната комисија за жалби по јавни набавки одлучи да ја отфрли жалбата на жалителот како ненавремена.

Согласно член 142 став 1 од Законот за јавните набавки: „ (1) Жалбата се изјавува до Државната комисија во електронска форма, а се доставува истовремено до Државната комисија и договорниот орган преку ЕСЈН.“.

Согласно член 143 став 1, точка 1 од Законот за јавните набавки: „ (1) Во отворената постапка, жалба се изјавува во рок од десет дена, додека во поедноставената отворена постапка и набавката од мала вредност во рок од пет дена, од денот на: 1. објавување на огласот за јавна набавка, во однос на содржината на огласот или тендерската документација.“.

Согласно член 160 став (1) точка 2 од Законот за јавните набавки: „Во одлучување во жалбената постапка, Државната комисија може да ја отфрли жалбата поради ненадлежност, недозволеност, неуредност, ненавременост, непостоење правен интерес и поради тоа што е изјавена од неовластено лице “.

Од причини што Државната комисија утврди дека изјавената жалба е ненавремена, не се впушти во оценување на фактичката состојба и примената на материјалното право.

Предвид на изложеното се донесе Решение како во диспозитивот.

Упатство за правно средство: Согласно член 170 од Законот за јавните набавки и член 26 од Законот за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 30 од денот на приемот на решението.

Бр.09-1124/5
29.12.2020 год.
С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Кирил Каранфилов**

Доставено до:
- Архива,
- „АГЕНЦИЈА ШПАТА“ ДООЕЛ Скопје
- Национален конзерваторски центар